



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1890

Službeni vesnik SR
Makedonije

2

1100. Skopje
Iah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Петок, 24 октомври 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 57

ГОД. XLII

Цена на овој број е 440 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 5.100 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

860.

Врз основа на точка 29 став 1 од Одлуката за организацијата и делокругот на службите на Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 15 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешува од должноста заменик на генералниот секретар на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија д-р Рафаел Цијан, со 15 октомври 1986 година.

Број: 0-34
15 октомври 1986 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Синан Хасани, с. р.

861.

Врз основа на член 29 став 1 од Одлуката за организацијата и делокругот на службите на Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 15 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За заменик на генералниот секретар на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, почнувајќи од 16 октомври 1986 година, се именува Иван Нахтигал, досегашен потсекретар во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Број: 0-35
15 октомври 1986 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Синан Хасани, с. р.

862.

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА СТОКИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ ВО СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ, СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СКЛАДОВИ НА СТРАНСКИ СТОКИ И НА СТОКИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО И ОД КОНСИГНАЦИОНИ СКЛАДОВИ НА СТРАНСКИ СТОКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ТИЕ СТОКИ

1. Во Одлуката за утврдување на видот и количината на стоките што можат да се продаваат во слободни царински продавници, специјализирани складови на странски стоки и на стоки од домашно производство и од консигнациони складови на странски стоки и за начинот на продажба на тие стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/86) во точка 7 став 2 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „односно ако стоките се продаваат заради извоз во странство“.

Во став 3 по зборот: „труд“ се додаваат зборовите: „на кои за 1986 година не им е утврден контингент“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 421
25 септември 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

863.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ВРАБОТУВАЊЕ И ПРЕКВАЛИФИКУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина на увозот на специфична опрема што се користи во заштитните работилници за рехабилитација, вработување и преквалификување на инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/83, 14/84 и 3/86) во точка 1 по тар. број 84.36/36 се додава нов тар. број, кој гласи:

„84.37/26 Машини за плетење, други
Ех.
Машини за кружно плетење на чорапи“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 423
3 октомври 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

864.

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и член 19 од Законот за покрите на курсните разлики по странските кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ

1. Со оваа одлука се пропишува документацијата за остварување на правото на покрите на курсните разлики на определени организации на здружен труд и на самоуправниот интересни заедници од материјалното производство (во натамошниот текст: организациите) по странските кредити определени во член 2 од Законот за покрите на курсните разлики по странските кредити (во натамошниот текст: Законот).

2. Организациите кои имаат право на покрите на курсните разлики во смисла на Законот поднесуваат барање на соодветен образец што е составен дел на оваа одлука, со прилагање на определената документација до народната банка на републиката односно до народната банка на автономната покраина на чија територија имаат седиште.

3. Организациите кои имаат право на покрите на курсните разлики поднесуваат барање на образците КР кои претставуваат составен дел на оваа одлука, и тоа:

– по странските финансиски кредити во конвертибилни девизи што се конвертирани во динари – на образецот НБЈ – КР – 1;

– по стоконите кредити од клириншкото валутно подрачје по кои е извршена продажба на конвертибилни девизи остварени со реекспорт – на образецот НБЈ – КР – 2;

– по странските кредити по кои динарската противвредност е користена за отстранување на последиците од земјотрес – на образецот НБЈ – КР – 3;

– по странските стоконите кредити од конвертибилното и клириншкото валутно подрачје за производство на бакар, црна металургија и вештачки губрива, искористени до 1 јануари 1986 година – на образецот НБЈ – КР – 4;

– по странските кредити за увоз на сировини и репроматеријал за производство на вештачки губрива, искористени до 1 јануари 1986 година – на образецот НБЈ – КР – 5;

– за намирени обврски во 1986 и 1987 година по член 9 став 7 од Законот за привремени мерки за намиривање на определени девизни побарувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/85) – на образецот НБЈ – КР – 6.

4. Кон барањето од точка 3 на оваа одлука (НБЈ – КР – 1 до КР – 5) сите организации кои имаат право на покрите на курсните разлики поднесуваат докази:

1) за извршената конверзија односно продажба на девизите, а за стоконите кредити и странските кредити – доказ за извршениот увоз на стоки;

2) за извршените отплати на главницата и каматите по кредитот.

Извршената конверзија односно продажба на девизи се докажува со договорот за кредит или со потврдата на Службата на општественото книговодство дека динарската противвредност на девизите е искористена за инвестициони вложувања.

Извршениот увоз по странски стоконен кредит и странски кредит се докажува:

– со договорот за кредитот;

– со потврдата на овластената банка која дала гаранција по странскиот кредит дека странскиот кредит е искористен во целост или делумно за плаќање на увозот;

– со заверениот план на отплатите на кредитот од овластената банка преку која е извршена регистрација на кредитот;

– со царинската декларација.

Документацијата со која се докажува дека е извршена конверзија на девизите од странскиот финансиски кредит во динари, односно дека е извршен увоз на стоки по стоконниот кредит се поднесува само при првото барање за покрите на курсните разлики по тој кредит.

Извршените отплати на кредитот се докажуваат со налогот на овластената банка со кој му е извршено плаќање на главницата и каматата на странскиот кредитор (Обр. 1450 или телеграма) од кои се гледа датумот на извршувањето на обврската спрема инкредиторот.

5. Покрај документите од точка 4 на оваа одлука, организациите ја поднесуваат следната документација, и тоа:

а) организациите од член 6 ст. 1 и 2 на Законот:

1) потврда на надлежното седиште на Службата на општественото книговодство дека динарската противвредност на конвертираните девизи е искористена за инвестициони вложувања (за финансиски кредити и стоконни кредити од клириншкото подрачје од кои девизите се конвертирани со реекспорт на стоките и со наплата во конвертибилни девизи);

2) потврда на надлежниот суд дека над организацијата не е спроведена постапка на ликвидација или стечај, односно дека таква постапка не е во тек;

3) потврда на надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина дека организацијата се придржува кон самоуправно договорените и утврдените односи во распоредувањето на чистиот доход;

4) изјава дека организацијата не добила средства за покрите на курсните разлики по основ на други сојузни прописи, потпишана од страна на овластените лица;

5) потврда на надлежното седиште на Службата на општественото книговодство за средствата за репродукција во претходната година, врз основа на која се утврдува степенот на оптовареност на средствата за репродукција со курсни разлики;

б) организациите од член 6 став 6 на Законот:

1) сите документи од точка 5 на оваа одлука, освен потврдата под ред. бр. 5;

2) потврда на надлежното седиште на Службата на општественото книговодство дека во време на отплатата на кредитите по кои поднесуваат барање за покрите на курсните разлики, имале третман на организација во основање;

в) организациите од член 6 став 7 на Законот:

1) сите документи од точка 5 на оваа одлука освен потврдата под ред. бр. 5;

2) потврда на надлежното седиште на Службата на општественото книговодство дека организацијата по завршната сметка имала во претходната година загуба поради ненадоместените трошоци за работењето;

г) организациите од член 7 став 1 на Законот:

1) потврда на надлежниот орган на општествено-политичката заедница за утврдената штета од земјотрес,

2) потврда на надлежното седиште на Службата на општественото книговодство дека динарската противвредност на конвертираните девизи од странскиот кредит е искористена за отстранување на последиците од земјотрес;

3) сите документи како и организациите од точка 5, освен потврдите под ред. бр. 1 и 5;

д) организациите од член 7 став 2 на Законот:

1) сите документи од точка 5 на оваа одлука, освен потврдата под ред. бр. 5;

г) самоуправниот интересни заедници од материјалното производство:

1) сите документи од точка 5 на оваа одлука освен потврдите под ред. бр. 3 и 5;

2) потврда на надлежното седиште на Службата на општественото книговодство за износот на сопствените и здружените средства за инвестиции.

6. Организациите од член 21 на Законот кон барањето за покрите на курсните разлики (НБЈ-КР-6) ја поднесуваат следната документација:

1) одлука на надлежниот републички односно покраински орган во смисла на член 9 став 3 од Законот за привремени мерки за намирување на определените девизни побарувања, со која се утврдени општествените правни лица и овластените банки чии обврски ќе се извршуваат во согласност со одредбите на член 9 од истиот закон;

2) потврда на овластената банка дека организацијата претходно го положила динарското покритие по втасаниот долг во девизи, што е искористено за плаќање на фиксните и гарантираните обврски, и дека девизното побарување на банката на 31 декември 1985 година е непокриено и дека ќе се намира по член 9 став 7 од Законот;

3) договор со овластената банка за работи со странство со кој е регулирано намирувањето на втасаните обврски по член 9 став 7 од Законот за привремени мерки за намирување на определените девизни побарувања;

4) копие или заверен препис на вирманскиот налог за пренос на износите на втасаните обврски спрема овластената банка, по договорот од претходната точка (во 1986 и 1987 година);

5) потврда на овластената банка за износот на настанатите курсни разлики од денот на намирувањето на обврските спрема странство до 31 декември 1985 година и за сразмерниот дел на тие курсни разлики што се однесува на платените обврски по кои се поднесува барањето за делумно покритие на курсните разлики.

7. Надлежната народна банка на републиката односно народната банка на автономната покраина врши документарна контрола на поднесените барања и по извршена-

та контрола ги внесува податоците во сметачот врз основа на програмите што ќе ги изработи Народната банка на Југославија. Врз основа на извршената документарна контрола и логичката контрола на внесените податоци, надлежната народна банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ѝ доставува на Народната банка на Југославија претходна пресметка на припадниот дел на курсните разлики по секој подносител на барање.

Врз основа на извршената дополнителна контрола на поднесените барања Народната банка на Југославија врши исплата на курсните разлики во согласност со член 16 од Законот, во рамките на остварените приходи и сразмерно на распоредот на одделни расходи од точка 2 на Одлуката за претсметка на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1986 година.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 122

12 септември 1986 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

УПАТСТВО

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/1

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБОТИ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ КР/1 ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ

Пополнување на одделни рубрики во образецот се врши на следниот начин:

Реден број на рубриката	Содржина
1	Назив на ООЗТ краен корисник на кредитот, а во шифреното поле матичниот број на работната организација од Единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени по дејности, кој се води кај републичките односно покраинските заводи за статистика (седумцифрена ознака).
2	Адреса на крајниот корисник на кредитот и телефон.
3	Вид на дејноста, а во шифреното поле – петцифрена ознака од Класификацијата на дејностите.
4	Број на жиро-сметка на Подносителот на барањето од рубрика 1.
5	Во првото шифрено поле се внесува регистарскиот број на кредитот од Пријавата за склучена кредитна зделка (од образецот КЗ-2), а во второто шифрено поле – шестцифрената ознака на датумот на регистрација (на пр. 1. 3. 1982.)
6	Назив на банката која поднела пријава за склучената кредитна зделка, а во шифреното поле – седумцифрена ознака на нејзиниот матичен број.
7	Троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начинот како што тоа се означува во официјалните курсни листи, и износот во странска валута задолжително со два децимала. Доколку износот е цел број, наместо децимали се ставаат нули.
8	Во првото поле се впишува првобитно договорената каматна стапка (без оглед дали подоцна се менувала) задолжително со два децимала. До-

Реден број на рубриката

Содржина

колку нема децимали, наместо нив се впишуваат нули, а во второто поле се внесува шестцифрената ознака на датумот на крајниот рок за отплата на кредитот (на пр. 30. 6. 1988).

9 Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот редослед:

во кол. 1 – седумцифрена ознака на матичниот број на банката која извршила конверзија и нејзиниот назив;

во кол. 2 – троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начинот како што тоа се означува во официјалните курсни листи;

во кол. 3 – износ во странска валута, по редоследот на поединечните конверзии, задолжително со два децимала. Доколку износот е цел број, наместо децимали се ставаат нули;

во кол. 4 – шестцифрена ознака на датумот по редоследот на извршените конверзии;

во кол. 5 – куповниот курс на странската валута на денот на конверзијата секогаш изразен во една единица на странска валута, без оглед што курсевите на некои странски валути во курсните листи се изразени во однос на 100 единици странска валута; задолжително со шест децимали, а доколку бројот на децималните места е помал, се впишува нула;

во кол. 6 – број на заклучницата, односно документот врз основа на кој е извршена конверзија односно продажба на девизите.

10. Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на ист начин како што е тоа објаснето за рубрика 9.

Реден број на рубриката	Содржина	Реден број на рубриката	Содржина
11	Динарскиот износ да се впише задолжително без децимали (како цел број).		мала, а процентот на правото на покритие на курсните разлики без децимали (како цел број).
12	Да се стави троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, а потоа износот во странската валута задолжително со два децимала односно нули.		Процентите на оптовареност се пресметуваат во согласност со одредбите на член 6 од Законот за покритие на курсните разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86).
13	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот редослед: во кол. 1 – седумцифрена ознака на матичниот број на банката преку која е извршена отплата и нејзиниот назив; во кол. 2 – број (шифра) на налогот на овластената банка за странската банка врз основа на кој, под датумот од колоната 3, е извршено задолжување на тековната сметка (с-ка 3100); во кол. 3 – шестцифрена ознака на датумот под кој е извршено плаќањето во странство; во кол. 4 – троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начинот како што се означува во официјалните курсни листи; во кол. 5 – износ во странска валута, по редоследот на одделни отплати, задолжително со два децимала. Доколку износот е цел број, наместо децимали се впишуваат нули; во кол. 6 – продажниот курс на странската валута на денот на плаќањето (од колона 3) секогаш изразен за единица на странска валута, ист текст.	22	и 23 Во одделни колони на табелите што се дадени во рамките на рубриките 22 и 23 се внесува по следниот редослед: во кол. 1 – троцифрена шифра и скратен назив на валутата од колона 4 на табелата во рубриката 13 или 19 на овој образец односно рубриката 14 или 20; во кол. 2 – износ од колона 5 на табелата во рубриката 13 или 19 на овој образец, односно рубриката 14 или 20; во кол. 3 – динарската противвредност на износот од колона 2 пресметана по куповниот курс на денот на конверзијата на делот од кредитот содржан во отплатата; во кол. 4 – динарската противвредност на износот од колона 2 пресметана по продажните курсеви од колона 6 на табелата во рубриката 13 или 19 на овој образец, односно рубриката 14 или 20; во кол. 5 – разликата што се добива кога од износот во колона 4 се одземе износот од колона 3; во кол. 6 – се внесува каматната стапка според член 3 од Законот; во кол. 7 – износот добиен со множење на износот од колона 3 со процентот од колона 6, поделено со 100; во кол. 8 – износ на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареност (5-7); во кол. 9 – припаѓачки процент на курсните разлики од член на Законот; во кол. 10 – припаѓачки износ на курсните разлики $\frac{8 \times 9}{100}$;
14	Во одделни колони од табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на истиот начин како што е тоа објаснето за рубрика 13.		
15	На ист начин како кај рубрика 5.		
16	На ист начин како кај рубрика 7.		
17	На ист начин како кај рубрика 8.		
18	На ист начин како кај рубрика 6.		
19	На ист начин како кај рубрика 13.		
20	На ист начин како кај рубрика 14.		
21	Процентот (степенот) на оптовареност во оваа рубрика, се внесува задолжително со два деци-	24	Се впишува вкупниот збир на припаѓачките курсни разлики со собирање на вкупните износи од колона 10 на табелата од рубриките 22 и 23.

страница 1

Образец: НБЈ – КР/1
ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ

1. Подносител на барањето: _____
2. Адреса: _____
3. Дејност: _____
4. Жиро-сметка: _____

БАРАЊЕ
ЗА ДЕЛУМНО ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ КОНВЕРТИРАНИ ВО ДИНАРИ

1. ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ ШТО Е КОНВЕРТИРАН ВО ДИНАРИ

5 Регистарски број на кредитот и датум на регистрацијата: _____

- 6 Банка што поднела пријава за склучената кредитна сделка: _____
- 7 Износ на кредитот во странска валута во која кредитот е склучен: _____ %
- 8 Каматна стапка и краен рок за отплата на кредитот: _____
- 9 Поединечен износ на конвертираните девизи _____

09

Банка која извршила конверзија	Износ во странска валута што е конвертиран во динари		Датум на конверзијата	Курс на денот на конверзијата	Број на заклучницата
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

- 10 Поединечен износ на конвертираните девизи _____

страница 2

10

Банка која извршила конверзија	Износ во странска валута што е конвертиран во динари		Датум на конверзијата	Курс на денот на конверзијата	Број на заклучницата
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

- 11 Подносителот на барањето ја користел динарската противвредност на конвертираниот кредит за инвестициони вложувања во износ од дин _____

- 12 Состојба на долгот по конвертираниот дел на кредитот на ден 1. јануари 198__ година во валутата во која кредитот е склучен: _____

страница 3

II. ПОДАТОЦИ ЗА ОТПЛАТИТЕ НА КОНВЕРТИРАНИОТ КРЕДИТ ИЗВРШЕНИ ПОЧНУВАЈЌИ ОД 1 ЈАНУАРИ 198__ ГОДИНА

- 13 Податоци за отплатите на главницата на конвертираниот кредит, односно на конвертираниот дел на кредитот _____

13

Банка преку која е извршена отплатата	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќање спрема странство	Датум на отплатата	Износ во странска валута		Курс на денот на отплатата
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 4

14. Податоци за платените камати по конвертираниот кредит, односно конвертираниот дел на кредитот

14

Банка преку која е извршено плаќањето	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќање спрема странство	Датум на плаќањето	Износ во странската валута		Курс на денот на плаќањето
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 5

III. ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ СО КОЈ Е ИЗВРШЕНО РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КОНВЕРТИРАНИОТ КРЕДИТ ОДНОСНО НА ДЕЛ ОД КРЕДИТОТ ВО ДИНАРИ

15 Регистарски број на кредитот и датум на регистрацијата: _____

16 Износ на кредитот во странска валута: _____

17 Каматна стапка и рок на отплата на кредитот: _____ %

18 Банка што поднела пријава за склучена кредитна работа: _____

19 Податоци за отплатите на главницата по кредит за рефинансирање, кои се однесуваат на конвертираниот дел на стариот кредит

19

Банка преку која е извршена отплатата	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќање спрема странство	Датум на отплатата	Износ во странска валута		Курс на денот на отплатата
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 6

20 Податоци за платените камати по кредитот за рефинансирање, кои се однесуваат на конвертираниот дел на стариот кредит

20

Банка преку која е извршено плаќањето	Број на налогот на банката преку кој е извршено плаќање спрема странство	Датум на плаќањето	Износ во пресметковната валута		Курс на денот на плаќањето
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕНТОТ НА ПОКРИТИТЕТО НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ

21 Степенот на оптовареност на средствата за репродукција со курсни разлики по странски кредити конвертирани во динари изнесува:

- во тековниот период од 1.1.198_____ и натаму

па подносителот на барањето има право на покрите на курсните разлики во височина од:

- по отплатите од 1. I. 198_____ година и натаму

страница 7

Образец: НБЈ КР/1
ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ

V. ПРЕСМЕТКА НА ПРИПАГАЧКИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ

22 На подносителот на барањето му припаѓаат курсни разлики по основ на отплатата на главницата според следната пресметка:

22

Износ на отплатата во странска валута		Динарска противвредност на отплатата на главницата		Намалување								
валута	износ	по курсот на денот на конверзијата	на денот на отплатата	Износ на бруто курсните разлики (4 - 3)	за динарската каматна стапка во годината на конверзијата	Износ $\left(\frac{3 \times 6}{100}\right)$	Износ на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареноста (5-7)	Припаѓачки износ на курсните разлики	Припаѓачки процент на курсните разлики	Припаѓачки износ на курсните разлики $\left(\frac{8 \times 9}{100}\right)$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10		

страница 8

Образец: НБЈ КР/1
ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ

23 На подносителот на барањето му припаѓаат курсни разлики по основ на плаќање на камати:

23

Износ на плаќањата во странска валута		Динарска противвредност на платените камати		Намалување								
валута	износ	По курсот на денот на конверзијата	по курсот на денот на плаќањето	Износ на бруто курсните разлики (4 - 3)	за динарската каматна стапка во годината на конверзијата	Износ $\left(\frac{3 \times 6}{100}\right)$	Износ на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареноста (5-7)	Припаѓачки износ на курсните разлики	Припаѓачки процент на курсните разлики	Припаѓачки износ на курсните разлики $\left(\frac{8 \times 9}{100}\right)$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10		

24 Вкупно за исплата по основ на главницата и каматата (вкупен износ од точка 22 + вкупен износ од точка 23)

Датум _____

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

УПАТСТВО

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/2
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБО-
ТИ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/2 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИ-
ТИ

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ РУБРИКИ ВО ОБРА-
ЗЕЦОТ СЕ ВРШИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

Реден број на рубри- ката	Содржина
1	Назив на ООЗТ краен корисник на кредитот, а во шифреното поле матичниот број на работната организација од Единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени по дејности, кој се води кај републичките односно покраинските заводи за статистика (седумцифрена ознака).
2	Адреса на крајниот корисник на кредитот и телефон.
3	Вид на дејноста, а во шифреното поле петцифрена ознака од Класификацијата на дејностите.
4	Број на жиро-сметката на Подносителот на барањето од рубрика 1.
5	Во првото шифрено поле се внесува регистарскиот број на кредитот од Пријавата за склучена кредитна зделка (кон образецот КЗ-2), а во второто шифрено поле шестцифрената ознака на датумот на регистрација (на пр. 01 03 82).
6	Назив на банката која поднела пријава за склучена кредитна зделка а во шифреното поле седумцифрена ознака на нејзиниот матичен број.
7	Троцифрена шифра и скратен назив на странската валута на начинот како што тоа се означува во официјалните курсни листи, и износот во странска валута задолжително со два децимала. Доколку е износот цел број, наместо децимали се ставаат нули.
8	Во првото поле се впишува првобитно договорената каматна стапка (без оглед дали подоцна се менувала) задолжително со два децимала. Доколку нема децимали наместо нив се впишуваат нули, а во второто поле се внесува шестцифрената ознака на датумот на крајниот рок за отплата на кредитот (на пр. 30. 06 88).
9	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот редослед:
во кол. 1	– седумцифрена ознака на матичниот број на банката која извршила конверзија и нејзиниот назив;
во кол. 2	– троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начинот како што тоа се означува во официјалните курсни листи;
во кол. 3	– износ во странска валута, по редоследот на одделни конверзии, задолжително со два децимала. Доколку износот е цел број, наместо децимали се ставаат нули;
во кол. 4	– шестцифрена ознака на датумот по редоследот на извршените конверзии;
во кол. 5	– куповниот курс на странската валута на денот на конверзијата секогаш е изразен во една единица на странска валута без оглед што

Реден број на рубри- ката	Содржина
	курсевите на некои странски валути во курсните листи се изразени во однос на 100 единици на странска валута, задолжително со шест децимали, а доколку е бројот на децималните места помал, се впишува нула;
во кол. 6	– број на заклучницата односно на документот, врз основа на кој е извршена конверзија односно продажба на девизите.
10	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на истиот начин како што е тоа објаснето за рубрика 9.
11	Динарскиот износ да се впише задолжително без децимали (како цел број).
12	Да се стави троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, а потоа износот во странската валута задолжително со два децимала односно нули.
13	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот редослед:
во кол. 1	– седумцифрена ознака на матичниот број на банката преку која е извршена отплатата и нејзиниот назив;
во кол. 2	– број (шифрата) на налогот на овластената банка за странската банка врз основа на кој, под датумот од колона 3, е извршено задолжување на тековна сметка (см. 3100);
во кол. 3	– шестцифрена ознака на датумот под кој е извршено плаќањето во странство;
во кол. 4	– троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начинот како што тоа се означува во официјалните курсни листи;
во кол. 5	– износ во странска валута, по редоследот на одделни отплати, задолжително со два децимала. Доколку износот е цел број, наместо децимали се впишуваат нули;
во кол. 6	– продажниот курс на странската валута на денот на плаќањето (од кол. 3) секогаш изразен за единица странска валута, ист текст.
14	Во одделни колони од табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на ист начин, како што е тоа објаснето за рубрика 13.
15	Процентот (степенот) на оптовареност во оваа рубрика се внесува задолжително со два децимала, процентот на правото на покритие на курсните разлики без децимали (како цел број). Пресметување на процентите на оптовареност се врши во согласност со одредбите на член 6 од Законот за покритие на курсните разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86).
16	Во одделни колони на табелите што се дадени во рамките на рубриците 16 и 17 се внесува по следниот редослед:

Реден број на рубриката	Содржина	Реден број на рубриката	Содржина
во кол. 1	– троцифрена шифра и скратен назив на валутата од колона 4 на табелата во рубриката 13 или 14 на овој образец;		износот во колона 4 се одземе износот во колона 3;
во кол. 2	– износот од колона 5 на табелата во рубриката 13 или 14 на овој образец односно рубрика 20;	во кол. 6	– се внесува каматната стапка по член 3 на Законот;
во кол. 3	– динарската противвредност на износот од колона 2 пресметана по куповниот курс на денот на конверзијата на делот од кредитот содржан во отплатата;	во кол. 7	– износот добиен со множење на износот од колона 3 со процентот од колона 6 и со делење со 100;
во кол. 4	– динарската противвредност на износот од колона 2 пресметана по продажните курсеви од колона 6 на табелата во рубриката 13 или 14 на овој образец;	во кол. 8	– износот на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареност (5–7);
во кол. 5	– разликата што се добива кога од	во кол. 9	– припаѓачкиот процент на курсните разлики од член 6 на Законот;
		во кол. 10	– припаѓачкиот износ на курсните разлики $\frac{8 \times 9}{100}$;
		18	Се впишува вкупниот збир на припаѓачките курсни разлики со собирање на вкупните износи од колона 10 на табелата од рубриките 16 и 17.

страница 1

Образец: НБЈ – КР/2
ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

1. Подносител на барањето: _____
2. Адреса: _____
3. Дејност: _____
4. Жиро-сметка: _____

БАРАЊЕ

ЗА ДЕЛУМНО ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ДОБИЕНИ ОД ЗЕМЈИТЕ СО КОИ Е ДОГОВОРЕН КЛИРИНШКИ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ И ПО КОИ СЕ УВЕЗЕНИ СТОКИ РЕ-ЕКСПОРТИРАНИ СО НАПЛАТА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ

I. ПОДАТОЦИ ЗА СТОКОВНИОТ КРЕДИТ

5. Регистарски број на кредитот и датум на регистрацијата: _____
6. Банката која поднела пријава за склучената кредитна работа: _____
7. Износ на кредитот во странска валута во која кредитот е склучен: _____ %
8. Каматна стапка и рок на отплата на кредитот: _____
9. Поединечен износ на продадените девизи _____

09

Банка на која ѝ се продадени девизите	Износ на продадените девизи во странска валута		Датум на продажбата	Курс на денот на продажбата	Документ врз основа на кој е извршена продажбата
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

страница 2.

Образец: НБЈ - КР/2
ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

10. Поединечен износ на продадените девизи

10

Банка на која ѝ се продадени девизите	Износ на продадените девизи во странска валута		Датум на продажбата	Курс на денот продажбата	Документ врз основа на кој е извршена продажбата
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

11. Подносителот на барањето динарската противвредност на продадените девизи ја користел за инвестициони вложувања во износ од дин. _____

12. Состојба на долгот на ден 1.1.1983 година по стокровниот кредит за делот од извршениот кредит по кој е извршен ре-експорт и продажба на девизите остварени со реекспорт во валутата во која е скучен кредитот: _____

страница 3

Образец: НБЈ - (КР/2)
ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

II. ПОДАТОЦИ ЗА ОТПЛАТИТЕ НА СТОКОВЕН КРЕДИТ ИЗВРШЕНИ ПОЧНУВАЈКИ ОД 1 ЈАНУАРИ 198_____ ГОДИНА**13. Податоци за отплатите на главницата на стокровен кредит, односно на дел од стокровен кредит**

13

Банка преку која е извршена отплатата	Број на налогот на банката со која е извршено плаќање спрема с транство	Датум на отплатата	Износ во пресметковната валута		Курс на денот на отплатата
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 4.

Образец: НБЈ - (КР/2)
ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

14. Податоци за платените камати за стокровен кредит односно за дел од стокровен кредит

14

Банка преку која е извршено плаќањето	Број на налогот на банката преку кој е извршено плаќање спрема странство	Датум на плаќањето	Износ во пресметковната валута		Курс на денот на плаќањето
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

III. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕНТОТ НА ПОКРИТИТЕТО НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ

15. Степенот на оптовареност на средствата за репродукција со курсни разлики по странски кредити конвертирани во динари изнесува:

- во тековниот период од 1.1.198_____ и натаму

ла подносителот на барањето има право на покрите на курсните разлики во височина од:

- по отплатите од 1. I. 198_____ година и натамо %

страница 5

Образец: НБЈ КР/2
ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

IV. ПРЕСМЕТКА НА ПРИПАГАЧКИТЕ РАЗЛИКИ

16. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на отплата на главницата според следната пресметка:

Износ на отплатите во пре- сметковната валута		Динарска противвредност на отплатите на главницата		Намалување							Припаѓачки износ на курсните разлики $\left(\frac{8 \times 9}{100}\right)$	
валута	износ	по курсот на денот на продажбата	на курсот на денот на отплатата	Износ брuto на курсните разлики (4 - 3)	за динарската каматна стапка во годината на конверзијата	Износ $\left(\frac{3 \times 6}{100}\right)$	Износ на курсните разлики за утврдува- ње на степенот на оп- товареноста (5-7)	Припаѓачки процент на курсните разлики	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

страница 6

Образец: НБЈ КР/2
ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

17. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на плаќање на каматата според следната пресметка:

Износ на плаќањето во пресметковна валута		Динарска противвредност на платени камати		Намалување							Припаѓачки износ на кур- сните разлики $\left(\frac{8 \times 9}{100}\right)$	
валута	износ	по курсот на денот на продажбата	на курсот на денот на плаќањето	Износ на брутo курсните разлики (4 - 3)	за динарската каматна стапка во годината на конверзијата	Износ $\left(\frac{3 \times 6}{100}\right)$	Износ на курсните разлики за утврдување на степе- нот на оптовареноста (5-7)	Припаѓачки процент на курсните разлики	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

18. Вкупно за исплата по основ на главницата и каматата (вкупен износ од точка 16 + вкупен износ од точка 17)

Датум _____

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

УПАТСТВО

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ - КР/4
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБО-
ТИ ЗА ОБРАЗЕЦОТ: НБЈ-КР/4 ЗА СТОКОВНИ
КРЕДИТИ

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ РУБРИКИ ВО ОБРА-
ЗЕЦОТ СЕ ВРШИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

Реден број на рубриката	Содржина
1	Назив на ООЗТ краен корисник на кредитот, а во шифреното поле матичниот број на работната организација од Единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени по дејности, што се води кај републичките односно покраинските заводи за статистика (седумцифрена ознака).
2	Адреса на крајниот корисник на кредитот и телефон.
3	Вид на дејноста, а во шифреното поле петцифрена ознака од Класификацијата на дејностите.
4	Број на жиро-сметката на подносителот на барањето од рубрика 1.
5	Во првото шифрено поле се внесува регистарскиот број на кредитот од Пријавата за склучената кредитна зделка (од образецот КЗ-2), а во второто шифрено поле шестцифрена ознака со датумот на регистрација (на пр. 01. 03. 82).
6	Назив на банката која поднела пријава за склучената кредитна зделка, а во шифреното поле седумцифрена ознака на нејзиниот матичен број.
7	Троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начинот како што тоа се означува во официјалните курсни листи, и износот во странска валута задолжително со два децимала. Доколу износот е цел број, наместо децимали се ставаат нули.
8	Во првото поле се запишува првобитно договорената каматна стапка (без оглед дали подоцна се менувала) задолжително со два децимала. Доколку нема децимали наместо нив се запишуваат нули, а во второто поле се внесува шестцифрена ознака на датумот на крајниот рок на отплата на кредитот (на пр. 30. 06. 88).
9	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесуваат по следниот редослед: во кол. 1 - седумцифрена ознака на матичниот број на банката која дала гаранција и нејзиниот назив; во кол. 2 - троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начинот како што тоа се означува во официјалните курсни листи; во кол. 3 - износот во странска валута, по редоследот на поединечните увози, задолжително со два децимала. Доколку износот е цел број, наместо децимали се ставаат нули; во кол. 4 - шестцифрена ознака на датумот по редоследот на извршените увози. во кол. 5 - куповниот курс на странската валута на денот на конверзијата секогаш изразен за една единица странска валута, без оглед што курсевите на некои странски валути во курсните листи се изразени во однос на 100 единици странска валута; задолжително со шест децимали, а доколку бројот на децималните места е помал се запишува нула. во кол. 6 - бројот на заклучницата односно на документот врз основа на кој е из-

Реден број на рубриката	Содржина
	вршен увозот односно продажба на девизите.
10	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на ист начин како што е тоа објаснето за рубрика 9.
11	Да се стави троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, а потоа износот во странска валута задолжително со два децимала односно нули.
12	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесуваат по следниот редослед: во кол. 1 - седумцифрена ознака на матичниот број на банката која дала гаранција и преку која е извршена отплата и нејзиниот назив; во кол. 2 - број (шифра) на налогот на овластената банка за странската банка врз основа на кој, под датумот од колона 3, е извршено задолжување на текуштата сметка (см. 3100); во кол. 3 - шестцифрена ознака на датумот под кој е извршено плаќањето во странство; во кол. 4 - троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начинот како што тоа се означува во официјалните курсни листи; во кол. 5 - износ во странска валута, по редоследот на поединечните отплати, задолжително со два децимала. Доколку износот е цел број, наместо децимали се запишуваат нули; во кол. 6 - продажниот курс на странската валута на денот на плаќањето (од кол. 3) секогаш изразен за единица странска валута, ист текст.
13	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на ист начин како што е тоа објаснето во рубрика 13.
14 и 18	На ист начин, како што е дадено објаснение за рубриците 5-9.
19	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика се внесуваат податоци како што е тоа дадено за рубрика 12.
20	Процентот (степенот) на оптовареност во оваа рубрика, се внесува задолжително со два децимала, а процентот на правото за покрите на курсните разлики без децимали (како цел број). Пресметување на процентот на оптовареност се врши во согласност со одредбите на член 6 од Законот за покрите на курсните разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86.
21 и 22	Во одделни колони од табелите што се дадени во рамките на рубриците 21 и 22 се внесуваат по следниот редослед: во кол. 1 - троцифрена шифра и скратен назив на валутата од колона 4 на табелата во рубриката 12 или 13 на овој образец; во кол. 2 - износот од колона 5 на табелата во рубриката 12 или 13; во кол. 3 - динарската противвредност на износот од колона 2 пресметана по куповниот курс на денот на конверзијата на делот од кредитот содржан во отплатата;

Реден број на рубриката	Содржина	Реден број на рубриката	Содржина
во кол. 4	– динарската противвредност на износот од колона 6 на табелата во рубриката 12 или 13 на овој образец;	во кол. 8	– износот на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареност (5–7);
во кол. 5	– разликата која се добива кога од износот од колона 4 се одзема износот од колона 3;	во кол. 9	– припаѓачкиот процент на курсните разлики од член 6 на Законот;
во кол. 6	– се внесува каматната стапка според член 3 од Законот;	во кол. 10	– припаѓачкиот износ на курсните разлики $\left(\frac{8 \times 9}{100}\right)$.
во кол. 7	– износот добиен со множење на износот од колона 3 со процентот од колона 6 и со делење со 100;	23	Се запишува вкупниот збир на припаѓачките курсни разлики со собирање на вкупните износи од колона 10 на табелите од рубриките 21 и 22.

страница 1

Образец: НБЈ – КР/4

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

1. Подносител на барањето: _____
2. Адреса: _____
3. Дејност: _____
4. Жиро-сметка: _____

БАРАЊЕ

ЗА ДЕЛУМНО ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНКИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ДОБИЕНИ ОД КОНВЕРТИБИЛНОТО И КЛИРИНШКОТО ВАЛУТНО ПОДРАЧЈЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БАКАР, ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА И ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, ИСКОРИСТЕНИ ДО 1. I. 1986 ГОДИНА

I. ПОДАТОЦИ ЗА СТОКОВНИОТ КРЕДИТ

5. Регистарски број на кредитот и датум на регистрацијата: _____
6. Банка која поднела пријава за склучената кредитна сделка: _____
7. Износ на кредитот во странска валута во која е склучен кредитот: _____
8. Каматна стапка и рок на отплатата на кредитот: _____ %
9. Поединечен износ на извршениот увоз: _____ 09

Банка што ја дала гаранцијата	Износ на извршениот увоз во странска валута		Датум на увозот	Курс на денот на увозот	Документ врз основа на кој е извршен увозот
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

страница 2

10. Поединечни износи на извршениот увоз во 198_____ година.

10

Банка што ја дала гаранцијата	Износ на извршениот увоз во странска валута		Датум на увозот	Курс на денот на увозот	Документ врз основа на кој е извршен увозот
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

11. Состојба на долгот на 1. I 198_____ година по странскиот кредит за дел на извршениот увоз во валутата во која е склучен кредитот

страница 3

Банка што ја дала гаранцијата	Износ на извршениот увоз во странска валута		Датум на увозот	Курс на денот на увозот	Документ врз основа на кој е извршен увозот
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

II. ПОДАТОЦИ ЗА ОТПЛАТИТЕ НА СТОКОВНИОТ КРЕДИТ ИЗВРШЕН ПОЧНУВАЈКИ ОД 1 ЈАНУАРИ 198_____ ГОДИНА

12. Податоци за отплатите на главницата на стокровниот кредит односно на дел од стокровниот кредит

Банка што ја дала гаранцијата	Број на налогот на банката со кој е из- вршено плаќање спрема странство	Датум на отплатата	Износ во странска валута		Курс на денот на увозот
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

13

13. Податоци за платените камати по стокровниот кредит односно дел од стокровниот кредит

Банка што ја дала гаранцијата	Број на налогот на банката со кој е из- вршено плаќање спрема странство	Датум на отплатата	Износ во странска валута		Курс на денот на увозот
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

III. ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ СО КОЈ Е ИЗВРШЕНО РЕФИНАНСИРАЊЕ НА СТРАНКИОТ СТОКОВЕН КРЕДИТ

страница 5

14. Регистарски број на кредитот и датум на регистрацијата:

15. Износ на кредитот во странска валута:

16. Каматна стапка и рок на отплата на кредитот: %

17. Банка што ја поднела пријавата за склучената кредитна зделка: %

18. Податоци за отплатите на главницата по кредитот за рефинансирање, кои се однесуваат на конвертираниот дел на стариот кредит

Банка преку која е извршена отплатата	Број на налогот на банката со кој е из- вршено плаќањето спрема странство	Датум на отплатата	Износ во странска валута		Курс на денот на плаќањето
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 6

Образец: НБЈ – КР/4
ЗА СТРАНКИ КРЕДИТИ

19. Податоци за платените камати по странски кредити

19

Банка преку која е извршено плаќањето	Број на налогот на банката со кој е из- вршено плаќање спрема странство	Датум на плаќањето	Износ во странска валута		Курс на денот на плаќањето
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕНТОТ НА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ

20. Степен на оптовареност на средствата за репродукција по странските стокровни кредити %

– во тековниот период од 1.1.1986 %

– на подносителот на барањето има право на покрите на курсните разлики во височина од %

– по отплатите извршени од 1. I 198_____ година. %

страница 7

Образец: НБЈ КР/4

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

21

V. ПРЕСМЕТКА НА ПРИПАЃАЧКИТЕ РАЗЛИКИ

21. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на отплата на главницата, по следната пресметка:

Износ на отплатите во странска валута		Динарска противвредност на отплатата на главницата		Намалување						Припаѓачки износ на курсните разлики $\left(\frac{8 \times 9}{100}\right)$	
валута	износ	по курсот на денот на увозот	по курсот на денот на отплатата	Износ на бруто курсните разлики $(4 - 3)$	за динарска каматна стапка во годината на увозот	Износ $\left(\frac{3 \times 6}{100}\right)$	Износ на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареност $(5-7)$	Припаѓачки процент на курсните разлики	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

страница 8

Образец: НБЈ КР/4

ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

22

VI. ПРЕСМЕТКА НА ПРИПАЃАЧКИТЕ РАЗЛИКИ

22. На подносителот на барањето му припаѓаат курсни разлики по основ на плаќање на каматата по следната пресметка:

Износ на плаќањето во странска валута		Динарска противвредност на платените камати		Намалување						Припаѓачки износ на курсните разлики $\left(\frac{8 \times 9}{100}\right)$	
валута	износ	по курсот на денот на увозот	по курсот на денот на плаќањето	Износ на бруто курсните разлики $(4 - 3)$	за динарска каматна стапка во годината на увозот	Износ $\left(\frac{3 \times 6}{100}\right)$	Износ на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареност $(5-7)$	Припаѓачки процент на курсните разлики	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

23. Се запишува вкупниот збир на припаѓачките курсни разлики со собирање на вкупните износи од колона 10 на табелата од рубриките 21 и 22

Датум _____

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

УПАТСТВО

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/5
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБО-
ТИ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/5 ЗА СТРАНСКИ КРЕДИ-
ТИ
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ РУБРИКИ ВО ОБ-
РАЗЕЦОТ СЕ ВРШИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

Реден број на рубри- ката	Содржина
1	Назив на ООЗТ краен корисник на кредитот, а во шифреното поле матичен број на работната организација од Единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени по дејности, кој се води кај републичките односно покраинските заводи за статистика (седумцифрена ознака).
2	Адреса на крајниот корисник на кредитот и телефон.
3	Вид на дејноста, а во шифреното поле петцифрена ознака од Класификацијата на дејностите.
4	Број на жиро-сметката на подносителот на барањето од рубриката 1.
5	Во првото шифрено поле се внесува регистарскиот број на кредитот од Пријавата за склучена кредитна зделка (од образецот КЗ-2), а во второто шифрено поле шестцифрена ознака на датумот на регистрацијата (на пр. 01. 03. 82).
6	Назив на банката која поднела пријава за склучена кредитна зделка, а во шифреното поле седумцифрена ознака на нејзиниот матичен број.
7	Троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начин како што тоа се означува во официјалните курсни листи, и износ во странска валута задолжително со две децимали. Доколку износот е цел број, наместо децимали се ставаат нули.
8	Во првото поле се запишува првобитно договорената каматна стапка (без оглед на тоа дали подоцна се менува) задолжително со две децимали. Доколку нема децимали наместо нив се запишуваат нули, а во второто поле се внесува шестцифрена ознака на датумот на крајниот рок за отплата на кредитот (на пр. 30. 06. 88).
9	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесуваат по следниот редослед:
во кол. 1	– седумцифрена ознака на матичниот број на банката која и дала гаранција и нејзин назив;
во кол. 2	– трицифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начин како што тоа се означува во официјалните курсни листи;
во кол. 3	– износ во странска валута, по редоследот на поединечните увози, задолжително со две децимали. Доколку износот е цел број, наместо децимали се ставаат нули;
во кол. 4	– шестцифрена ознака на датумот по редоследот на извршените увози;
во кол. 5	– куповен курс на странската валута на денот на увозот секогаш изразен за една единица странска валута, без оглед на тоа што курсевите на некои странски валути во кур-

Реден број на рубри- ката	Содржина
	сните листи се изразени во однос на 100 единици странска валута; задолжително со шест децимали, а доколку бројот на децимални места е помал се запишува нула.
во кол. 6	– број на заклучницата односно на документот врз основа на кој е извршен увоз.
10	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на ист начин како што е тоа објаснето за рубриката 9.
11	Да се стави трицифрена шифра и скратен назив на странската валута, а потоа износот во странска валута задолжително со две децимали односно нули.
12	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесуваат по следниот редослед:
во кол. 1	– седумцифрена ознака на матичниот број на банката која дала гаранција преку која е извршена отплата и нејзин назив;
во кол. 2	– број (шифра) на налогот на овластената банка на странската банка врз основа на кој, под датумот од колона 3, е извршено задолжување на текуштата сметка (см. 3100);
во кол. 3	– шестцифрена ознака на датумот под кој е извршено плаќање во странство;
во кол. 4	– трицифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начин како што тоа се означува во официјалните курсни листи;
во кол. 5	– износ во странска валута, по редоследот на поединечните отплати, задолжително со две децимали. Доколку износот е цел број, наместо децимали се запишуваат нули;
во кол. 6	– продажен курс на странската валута на денот на плаќањето (од кол. 3) секогаш изразен за единица странска валута, ист текст.
13	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на ист начин како што е објаснето за рубриката 12.
14 и 18	На ист начин, како што е дадено објаснение за рубриките 5-9.
19	Во одделни колони на табелата, која е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесуваат податоци како што е дадено за рубриката 12.
20	Процентот (степенот) на оптовареноста во оваа рубрика се внесува задолжително со две децимали, а процентот на правото на покритие на курсните разлики без децимали (како цел број). Пресметување на процентот на оптовареноста се врши во согласност со одредбите на член 6 од Законот за покритие на курсните разлики по странски кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86).
21 и 22	Во одделни колони на табелата кои се дадени во рамките на рубриките 21 и 22, се внесуваат по следниот редослед:

Реден број на рубриката	Содржина	Реден број на рубриката	Содржина
во кол. 1	– троцифрена шифра и скратен назив на валутата од колона 4 на табелата во рубриката 12 или 13 на овој образец;		износот од колона 4 ќе се одземе износот од колона 3;
во кол. 2	– износот од колона 5 на табелата во рубриките 12 или 13;	во кол. 6	– се внесува каматната стапка според член 3 од Законот;
во кол. 3	– динарската противвредност на износот од колона 2 пресметана по куповниот курс на денот на конверзијата на делот од кредитот содржан во отплатата.	во кол. 7	– износот добиен со множење на износите од колона 3 со процентот од колона 6 поделено со 100;
во кол. 4	– динарската противвредност на износот од колона 2 пресметана по продажните курсеви од колона 6 на табелата во рубриката 12 или 13 на овој образец;	во кол. 8	– износот на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареноста (5-7)
во кол. 5	– разликата која се добива кога од	во кол. 9	– припаѓачкиот процент на курсните разлики од член 6 на Законот.
		во кол. 10	– припаѓачкиот износ на курсните разлики $\frac{8 \times 9}{100}$.
		23	Се запишува вкупниот збир на припаѓачките курсни разлики со собирање на вкупните износи од колона 10 на табелите од рубриките 21 и 22.

страница 1

Образец: НБЈ КР/5
ЗА СТРАНКИ КРЕДИТИ

1. Подносител на барањето: _____
2. Адреса: _____
3. Дејност: _____
4. Жиро-сметка: _____

БАРАЊЕ

ЗА ДЕЛУМНО ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ ДОБИЕНИ ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА ИСКОРИСТЕНИ ДО 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА

I. ПОДАТОЦИ ЗА СТОКОВНИОТ КРЕДИТ

5. Регистарски број на кредитот и датум на регистрацијата: _____
6. Банка која поднела пријава за склучена кредитна зделка: _____
7. Износ на кредитот во странска валута во која кредитот е склучен _____ %
8. Каматна стапка и рок за отплата на кредитот _____ 09
9. Поединечен износ на извршениот увоз _____

Банка што ја дала гаранцијата	Износ на извршениот увоз во странска валута		Датум на увозот	Курс на денот на увозот	Документ врз основа на кој е извршен увоз
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

страница 2

Образец: НБЈ КР/5
ЗА СТРАНКИ КРЕДИТИ

10. Поединечни износи на извршениот увоз

10

Банка што ја дала гаранцијата	Износ на извршениот увоз во странска валута		Датум на увоз	Курс на денот на увозот	Документот врз основа на кој е извршен увоз
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

11. Состојба на долгот на 1. I 198 _____ год. по странскиот кредит за дел од извршениот увоз во валута во која кредитот е склучен

страница 5

II. ПОДАТОЦИ ЗА ОТПЛАТИ НА СТРАНСКИОТ КРЕДИТ ИЗВРШЕНИ ПОЧНУВАЈКИ ОД 1 ЈАНУАРИ 198___ГОДИНА

Образец: НБЈ КР/5
ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТИ

12. Податоци за отплатите на главница на странскиот кредит

12

Банка што ја дала гаранцијата	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќање спрема странство	Датум на отплатата	Износ во странска валута		Курс на денот на увозот
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 4

Образец: НБЈ КР/5
ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТИ

13. Податоци за платени камати по странскиот кредит

13

Банка што ја дала гаранцијата	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќање, спрема странство	Датум на плаќањето	Износ во странска валута		Курс на денот на плаќањето
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 5.

III. ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ СО КОЈ Е ИЗВРШЕНО РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КОНВЕРТИРАН СТРАНСКИ КРЕДИТ ОДНОСНО НА ДЕЛ ОД КРЕДИТОТ ВО ДИНАРИ

Образец: НБЈ КР/5
ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТ

14. Регистарски број на кредитот и датум на регистрацијата:

15. Износ на кредитот во странска валута:

16. Каматна стапка и рок за отплата на кредитот: %

17. Банка која поднела пријава за склучената кредитна зделка:

18. Податоци за отплатите на главницата по кредитот за рефинансирање кои се однесуваат на конвертираниот дел од стариот кредит

18

Банка преку која е извршена отплатата	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќање спрема странство	Датум на отплата	Износ во странска валута		Курс на денот на отплатата
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 6

Образец: НБЈ КР/5
ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТИ

19. Податоци за платените камати странски кредити

19

Банка што ја дала гаранцијата	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќање спрема странство	Датум на плаќањето	Износ во странска валута		Курс на денот на плаќањето
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕНТОТ НА ПОКРИТИЕТО НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ

20. Степен на оптовареност на средствата за репродукција со курсни разлики по стопански кредити

- во текуштиот период од 1. 1. 198___ %
- па подносителот на барањето има право на покрите на курсните разлики во височина од: %
- по отплатите извршени во 198___ година %

страница 7

Образец: НБЈ КР/5
ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТИ

V. ПРЕСМЕТКА НА ПРИПАЃАЧКИТЕ РАЗЛИКИ

21. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на отплатата на главницата по следната пресметка

21

Износ на отплатите во странска валута		Динарска противвредност		Намалување						Припаѓачки износ на курсните разлики	
валута	износ	Според курсот на денот на увозот	Според курсот на денот на плаќањето	Износ на бруто курсните разлики (4 - 3)	за динарската каматна стапка во годината на увозот	Износ $\left(\frac{3 \times 6}{100}\right)$	Износ на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареноста (5-7)	Припаѓачки процент на курсните разлики	Припаѓачки износ на курсните разлики $\left(\frac{8 \times 9}{100}\right)$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

страница 8

Образец: НБЈ КП/5
ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТИ

VI. ПРЕСМЕТКА НА ПРИПАЃАЧКИТЕ РАЗЛИКИ

22. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на плаќањето на каматите, по следната пресметка

22

Износ на плаќањето во странска валута		Динарска противвредност		Намалување						Припаѓачки износ на курсните разлики	
валута	износ	Според курсот на денот на увозот	Според курсот на денот на плаќањето	Износ на бруто курсните разлики (4 - 3)	за динарската каматна стапка во годината на увозот	Износ $\left(\frac{3 \times 6}{100}\right)$	Износ на курсните разлики за утврдување степенот на оптовареноста (5-7)	Припаѓачки процент на курсните разлики	Припаѓачки износ на курсните разлики $\left(\frac{8 \times 9}{100}\right)$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

23. Се запишува вкупниот збир на припаѓачките курсни разлики со собирање на вкупните износи од колона 10 на табелата од рубриките 21 и 22

Датум _____

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

УПАТСТВО

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ НБЈ-КР/6
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НАЗНАЧИ ДЕКА СЕ РАБО-
ТИ ЗА ОБРАЗЕЦОТ: НБЈ-КР/1 ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕ-
ДИТИ
ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ РУБРИКИ ВО ОБРА-
ЗЕЦОТ СЕ ВРШИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

Реден број на рубрика- та	Содржина	Реден број на руб- риката	Содржина
1	Назив на ООЗТ-краен корисник на кредитот, а во шифреното поле матичниот број на работната организација од Единствениот регистар на организациите и заедниците распоредени по дејности, што се води при републичките, односно покраинските заводи за статистика (седмоцифрена ознака).		странската валута, без оглед на тоа што курсевите на некои странски валути во курсните листи се изразени во однос на 100 единици странска валута, задолжително со шест децимали, а доколку бојот на децималните места е помал, се запишуваат нули;
2	Адреса на крајниот корисник на кредитот и телефон.	во кол. 6	број на заклучницата, односно документот врз основа на кој е извршена конверзија односно продажба на девизите.
3	Вид на дејноста, а во шифреното поле петоцифрена ознака од Класификацијата на дејностите.	10	Во одделните колони на табелата, што е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на ист начин како што е објаснето за рубриката 9.
4	Број на жрио-сметката на подносителот на барањето од рубриката 1.	11	Во одделните колони од табелата, што е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот редослед:
5	Во првото шифрено поле се внесува регистарскиот број на кредитот од Пријавата за склучената кредитна зделка (од образецот КЗ-2), а во второто шифрено поле – шестоцифрена ознака на датумот на регистрацијата (на пр. 01.03.82).	во кол. 1	седмоцифрена ознака на матичниот број на банката преку која е извршена отплата и нејзин назив;
6	Назив на банката што је поднела пријавата за склучената кредитна зделка, а во шифренското поле – седумцифрена ознака на нејзиниот матичен број.	во кол. 2	број (шифра) на налогот на овластената банка до странската банка врз основа на кој, под датумот од колона 3, е извршено задолжување на текуштата сметка (см. 3100);
7	Троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начин како што тоа се означува во официјалните курсни листи, и износ во странска валута задолжително со две децимали. Доколку износот е цел број, наместо децималите се ставаат нули.	во кол. 3	шестоцифрена ознака на датумот од кој е извршено плаќањето во странство;
8	Во првото поле се запишува првобитно договорената каматна стапка (без оглед дали подоцна се менувала) задолжително со две децимали. Доколку нема децимали, наместо нив се запишуваат нули, а во второто поле се внесува шестоцифрена ознака на датумот на крајниот рок на отплата на кредитот (на пр. 30.06.88).	во кол. 4	троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начин како што тоа се означува во официјалните курсни листи;
9	Во одделни колони на табелата, што е дадена во рамките на оваа рубрика, се внесува по следниот редослед:	во кол. 5	износ во странска валута, по редоследот на одделни отплати, задолжително со две децимали. Доколку износот е цел број, наместо децималите се запишуваат нули;
во кол. 1	седмоцифрена ознака на матичниот број на банката што је извршила конверзијата и нејзин назив;	во кол. 6	продажниот курс на странската валута на денот на плаќањето (од кол. 3), секогаш изразен за единица странска валута, ист текст.
во кол. 2	троцифрена шифра и скратен назив на странската валута, на начин како што тоа се означува во официјалните курсни листи;	12	Во одделните колони на табелата, што е дадена во рамките на оваа рубрика, податоците се внесуваат на ист начин како што тоа е објаснето за рубриката 11.
во кол. 3	износ во странската валута, по редоследот на поединечните конверзии, задолжително со две децимали. Доколку износот е цел број, наместо децималите се ставаат нули;	13	На ист начин како кај рубриката 5.
во кол. 4	шестоцифрена ознака на датумот по редоследот на извршените конверзии;	14	На ист начин како кај рубриката 7.
во кол. 5	куповен курс на странската валута на денот на конверзацијата, секогаш изразен за една единица на	15	На ист начин како кај рубриката 8.
		16	На ист начин како кај рубриката 6.
		17	На ист начин како кај рубриката 11.
		18	На ист начин како кај рубриката 12.
		19 и 20	Во одделни колони на табелите што се дадени во рамките на рубриките 19 и 20 се внесуваат по следниот редослед:
		во кол. 1	троцифрена шифра и скратен назив на валутата од колоната 4 на табелата во рубриката 11 или 17 на овој образец, односно рубриката 12 или 13;
		во кол. 2	износ од колоната 5 на табелата во рубриката 11 или 17 на овој образец, односно рубриката 12 или 18;

Реден број на рубриката	Содржина	Реден број на рубриката	Содржина
во кол. 3	– динарска противвредност на износот од колоната 2 пресметана по куповниот курс на денот на конверзијата на делот на кредитот содржан во отплатата;	во кол. 6	– се внесува каматната стапка според член 3 од Законот;
во кол. 4	– динарска противвредност на износот од колоната 2 пресметана по продажните курсеви од колоната 6 на табелата во рубриката 11 или 17 на овој образец, односно во рубриката 12 или 18.	во кол. 7	– износ добиен со множење на износот од колоната 3 со процентот од колоната 6 поделено со 100
во кол. 5	– разлика што ќе се добие кога од износот од колоната 4 се одземе износот од колоната 3;	во кол. 8	– износ на курсните разлики за утврдување на степенот на оптовареноста (5-7);
		во кол. 9	– припаѓачкиот процент на курсните разлики од член 6 на Законот;
		во кол. 10	– припаѓачкиот износ на курсните разлики $\frac{8 \times 9}{100}$
		21	Се запишува вкупниот збир на припаѓачките курсни разлики со собирање на вкупните износи од колоната 10 на табелите од рубриките 19 и 20.

страница 1

Образец: НБЈ РК/6

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 НА ЗАКОНОТ

1. Подносител на барањето: _____
2. Адреса: _____
3. Дејност: _____
4. Жиро-сметка: _____

БАРАЊЕ

ЗА ДЕЛУМНО ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛЕН 21 ОД ЗАКОНОТ

I. ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ ШТО Е КОНВЕРТИРАН ВО ДИНАРИ

5. Регистарски број на кредитот и датум на регистрацијата: _____
6. Банка што ја поднела пријавата за склучената кредитна зделка: _____
7. Износ на кредитот во странска валута во која кредитот е склучен: _____ %
8. Каматна стапка и краен рок на отплатата на кредитот: _____
9. Поединечен износ на конвертираните девизи: _____ 09

Банка што ја извршила конверзијата	Износ во странска валута што е конвертиран во динари		Датум на конверзијата	Курс на денот на конверзијата	Број на заклучницата
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

страница 2

Образец: НБЈ РК/6

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 НА ЗАКОНОТ

10. Поединечни износи на конвертираните девизи: _____ 10

Банка што ја извршила конверзијата	Износ во странска валута што е конвертиран во динари		Датум на конверзијата	Курс на денот на конверзијата	Број на заклучницата
	валута	износ			
1	2	3	4	5	6

страница 3

Образец: НБЈ КР/6

II. ПОДАТОЦИ ЗА ОТПЛАТИТЕ НА КОНВЕРТИРАНИОТ

КРЕДИТ ИЗВРШЕН ПОЧНУВАЈКИ ДО 1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ.21 ОД ЗАКОНОТ

11. Податоци за отплатите на главницата на конвертираниот кредит, односно конвертираниот дел од кредитот 11

Банка преку која е извршена отплатата	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќањето спрема странство	Датум на отплатата	Износ во странска валута		Курс на денот на отплатата
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 4

Образец: НБЈ КР/6

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 ОД ЗАКОНОТ

12. Податоци за платените камати по конвертираниот кредит, односно конвертираниот дел од кредитот

12

Банка преку која е извршено плаќањето	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќањето спрема странство	Датум на плаќањето	Износ во странска валута		Курс на денот на плаќањето
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 5

Образец: НБЈ КР/6

III. ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ СО КОЈ Е ИЗВРШЕНО РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КОНВЕРТИРАНИОТ КРЕДИТ, ОДНОСНО НА ДЕЛОТ ОД КРЕДИТОТ ВО ДИНАРИ

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 ОД ЗАКОНОТ

13. Регистарски број на кредитот и датум на регистрацијата:
14. Износ на кредитот во странска валута:
15. Каматна стапка и рок на отплатата на кредитот: %
16. Банка што ја поднела пријавата за склучената кредитна зделка:
17. Податоци за отплатите на главницата по кредитот за рефинансирање, што се однесуваат на конвертираниот дел од стариот кредит 17

Банка преку која е извршена отплатата	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќањето спрема странство	Датум на отплатата	Износ во странска валута		Курс на денот на отплатата
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 6

Образец: НБЈ КР/6

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 ОД ЗАКОНОТ

18. Податоци за плаќаните камати по кредитот за рефинансирање, што се однесуваат на конвертираниот дел од стариот кредит

18

Банка преку која е извршено плаќањето	Број на налогот на банката со кој е извршено плаќањето спрема странство	Датум на плаќањето	Износ во странска валута		Курс на денот на плаќањето
			валута	износ	
1	2	3	4	5	6

страница 7

Образец: НБЈ КР/6

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 ОД ЗАКОНОТ

IV. ПРЕСМЕТКА НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ШТРО ПРИПАЃААТ

19. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на отплатата на главницата по следната пресметка:

19

Износ на отплатата во странска валута		Динарска противвредност на отплатата на главницата		Износ на курсната разлика (4 - 3)	Припаѓачки-от процент на курсната разлика	Припаѓачкиот износ на курсната разлика $\left(\frac{5 \times 6}{100}\right)$
валута	износ	по курсот на денот на конверзијата	по курсот на денот на отплатата			
1	2	3	4	5	6	7

ВКУПНО:

страница 8

Образец: НБЈ КР/6

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21. ОД ЗАКОНОТ

20. На подносителот на барањето му припаѓаат курсните разлики по основ на плаќањето на каматата, последната пресметка:

Износ на плаќањето во странска валута		Динарска противвредност на платените камати		Износ на курсната разлика (4 - 3)	Припаѓачки-от процент на курсната разлика	Припаѓачкиот износ на курсната разлика $\left(\frac{5 \times 6}{100}\right)$
валута	износ	по курсот на денот на конверзијата	по курсот на денот на плаќањето			
1	2	3	4	5	6	7

ВКУПНО:

21. Вкупно за исплата по основ на главницата и каматата (вкупен износ од точка 19 + вкупен износ од точка 20): _____

Датум: _____

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО

865.

Врз основа на член 86 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85) и член 50 став 3 од Статутот на Стопанската комора на Југославија, Собранието на Стопанската комора на Југославија, на седницата одржана на 11 јули 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ ДЕЛОВНИ ОДНОСИ СО СТРАНКИ ЛИЦА

1. Организациите на здружен труд, деловните заедници, банките, заедниците на осигурување на имот и лица и заедниците за реосигурување, како и претпријатијата, претставништвата и деловните единици во странство (во натамошниот текст: организациите и заедниците) и работниците вработени во нив, се должни при вршењето на работите на надворешнотрговски промет, да го чуваат својот углед, угледот на другите организации за здружен труд и заедници и угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Организациите и заедниците од точка 1 на оваа одлука се должни, пред да воспостават деловни односи со странски правни и физички лица во странство, да прибават и совесно со внимание на добар стопанственик, да ги проучат информациите за странските правни лица, а особено за физичките лица во странство, со кои воспоставуваат деловни односи.

Претпријатијата, претставништвата и деловните единици, кои вршат стопански дејности во странство се должни информациите од став 1 на оваа точка да ги прибавуваат преку своите матични организации.

3. Се смета дека странско правно лице и определено физичко лице во странство не ги исполнува условите во поглед на подобноста за работење со организациите и заедниците од точка 1 на оваа одлука, ако од прибавените информации се утврди дека се во прашање странски правни лица чиишто сопственици, сопственици или физички лица се вработени во тие правни лица:

1) соработувале со окупаторот, се политички емигранти од Југославија, како и лица чие однесување е вперено против интересите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) со правосилна судска пресуда се осудени поради сторено кривично дело против општествениот имот или ако против нив е поведена кривична постапка;

3) по сторено кривично дело против општествениот имот односно по сомнение за сторено кривично дело, емигрирале и станале недостапни за органите за општествена контрола, без оглед на тоа дали кривична постапка е веќе поведена или не е поведена;

4) со своето однесување, спротивно на добрите деловни обичаи и деловниот морал, им нанеле штета на организациите и заедниците и на општествената заедница во целина.

Се смета дека странски правни лица во странство не ги исполнуваат условите од став 1 на оваа точка, ако формално се водат на имиња на други физички лица, а нивните фактички сопственици се физички лица од одредбите под 1) до 4) на оваа точка, или такви странски правни лица вршат работи од името и за сметка на тие физички лица.

4. Се смета дека странско правно лице во странство не ги исполнува условите во поглед на подобноста за работење со организациите и заедниците од точка 1 на оваа одлука, ако се утврди дека се во прашање странски правни лица чиишто сопственици, сопственици или физички лица вработени во тие странски правни лица:

1) имале посебни овластувања и одговорности или вршеле стручни работи во претпријатија, претставништва и деловни единици во странство, а по одлука на надлежните органи одбиле да се вратат во земјата;

2) имале посебни овластувања и одговорности во организациите и заедниците од точка 1 на оваа одлука;

3) вршеле стручни работи во организациите и заедниците од точка 1 на оваа одлука, во врска со надворешнотрговското работење односно економските односи со странство.

5. Се смета дека физичко лице кое за сметка на странско правно лице се занимава со надворешнотрговско работење, не ги исполнува условите во поглед на подобноста за работење со организациите и заедниците од точка 1 на оваа одлука, ако се утврди дека е фиктивно вработено во странство, а неговото место на постојан престој или живеалиште е во Југославија.

6. Организациите и заедниците од точка 1 на оваа одлука не можат да работат со странски правни лица и со физички лица во странство од точ. 3 до 5 на оваа одлука.

Учесниците во надворешнотрговски и други работи со странство, како и органите во постапката на контрола, во рамките на своите права и обврски, се должни да ги спроведуваат одлуките, заклучоците и мерките на Комисијата од точка 10 на оваа одлука и да се грижат за нивно спроведување.

7. Организациите и заедниците од точка 1 на оваа одлука се должни да ја запознаат Стопанската комора на Југославија со сознанијата за странските правни лица и за физичките лица во странство од точ. 3 до 5 на оваа одлука.

8. Евиденција за странските правни лица и за физичките лица во странство од точ. 3 до 5 на оваа одлука води Стопанската комора на Југославија.

9. Стопанската комора на Југославија им дава информации од евиденцијата од точка 8 на оваа одлука на заинтересираните организации и заедници преку стопанските комори на републиките и автономните покраини, а на другите заинтересирани органи – непосредно.

10. Во Стопанската комора на Југославија се формира Комисија за спроведување на оваа одлука и за оцена на подобноста на определени странски правни и физички лица од странство, што се занимаваат со надворешнотрговско работење (во натамошниот текст: Комисијата).

Во состав на Комисијата влегуваат по еден претставник од: Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот девизен инспекторат, Сојузниот пазарен инспекторат и Народната банка на Југославија.

Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комора на Југославија на предлог од органите од став 2 на оваа точка.

Работата на Комисијата се уредува со деловник.

11. Кршењето на одредбите на оваа одлука претставува повреда на добрите деловни обичаи, на моралните и имотните интереси на општествената заедница, како и повреда на угледот на организациите и заедниците и на угледот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за уредување на деловните односи со определени фирми во странство и со физичките лица во странство што се занимаваат со надворешнотрговско работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84).

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0210/81

11 јули 1986 година

Белград

Собрание на Стопанската
комора на Југославија,
претседавач на Собранието,
д-р Радољуб Мишиќ, с. р.

866.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата за одржување на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/74 и 17/81), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

ТАРИФА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА И НА УСЛУГИТЕ НА РАДИО-СЛУЖБАТА НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

1. Надомест за користење на објектите за безбедност на пловидбата и на услугите на радиослужбата на поморските пловни патишта во крајбрежното море на Југославија, на кои важи меѓународен режим на пловидбата, плаќаат домашни и странски бродови, чамци, јахти и технички пловни објекти (во натамошниот текст: пловни објекти).

Надомест за користење на објектите за безбедност на пловидбата плаќаат пловните објекти кога ќе вловат во лука или котвиште во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Надомест за користење на услугите на радиослужбата плаќаат пловните објекти, без оглед на тоа каде се наоѓаат во моментот на користењето на услугите.

2. Надоместот за користење на објектите за безбедност на пловидбата и надоместот за користење на услугите на радиослужбата ги пресметува, наплатува и користи Установата за одржување на поморските пловни патишта.

3. Наплатениот надомест од точка 1 став 2 на оваа тарифа не се враќа ако пловниот објект е отуѓен, уништен односно привремено или постојано ставен надвор од експлоатација, пред истекот на рокот за кој е платен надомест.

4. Обврската за плаќање надомест за користење на објектите за безбедност на пловидбата настанува за пловните објекти:

1) кои првпат плаќаат надомест – во моментот на првото вловување во луката односно допловување на котвиштето;

2) кои веќе платиле надомест – првиот ден од денот на истекот на рокот за кој е платен надомест.

Надоместот се плаќа во рок од осум дена од денот на настанувањето на обврската, односно пред часот на испловувањето на пловниот објект од луката или од котвиштето.

5. Надомест за користење на објектите за безбедност на пловидбата не плаќаат домашни и странски воени бродови, бродови во служба на граничните единици, на органите за безбедност на пловидбата и на службата за внатрешни работи.

6. Надомест за користење на објектите за безбедност на пловидбата не плаќаат пловните објекти кога ќе вловат во лука односно на котвиште заради: засолнување поради опасност предизвикана од виша сила (невреме, магла, затворен пловен пат, запирање на сообраќајот и сл.) или по наредба на органот за безбедност на пловидбата; распрема; вршење на пропишани прегледи и потребни поправки; качување и симнување на заболени членови на екипажот; симнување на бродоломци или на лица што заболеле или умреле на бродот и нивни придружници; пополнување на залихите на намирници, вода за пиење, погонски или потрошен материјал; качување и симнување на пилоти, како и на други лица кога вршат службени дејствија (органи за внатрешни работи, царинска служба и сл.); растовар на стоки од оштетен пловен објект под услов тие стоки, по извршената поправка, повторно да се натоварат на истиот пловен објект; преминување на патници или претовар на стоки од еден на друг пловен објект или земање односно ставање на влек на пловниот објект од причини за безбедност на пловидбата.

Надомест за користење на објектите за безбедност на пловидбата не плаќаат новоизградени пловни објекти до моментот на нивното пуштање во експлоатација.

7. Надомест за користење на објектите за безбедност на пловидбата се пресметува и наплатува:

1) за бродови со сопствен погон – врз основа на нето-регистрацката тонажа (во натамошниот текст: НРТ);

2) за бродови без сопствен погон – врз основа на тоните на носивост;

3) за бродови што немаат означена нето-регистрацката тонажа ниту носивост – врз основа на индицираните киловати (во натамошниот текст: индицирани kW);

4) за чамци и јахти – врз основа на метар должина. За бродови со двојна тонажа надомест се наплатува по поголемата тонажа.

За патнички бродови преку 3.000 НРТ надомест се наплатува како да имаат 3.000 НРТ.

За влечени пловни објекти надоместот се пресметува по индицирани kW и се намалува за 50% од пропишаниот износ на надоместот што се плаќа за 30 дена.

За технички пловни објекти без сопствен погон, што имаат утврдена нето-регистрацката тонажа, надомест се наплатува по таа тонажа.

8. Надоместот за користење на објектите за безбедност на пловидбата се пресметува и наплатува за период од 30 дена или за период од 12 месеци, и тоа:

Реден број	Вид на пловниот објект	Период за кој се плаќа надомест	Припадност на пловниот објект и височина на надоместот	
			странско знаме САД	домашно знаме динари
1	2	3	4	5
1	Брод со сопствен погон – за секоја НРТ	за 30 дена	0,26	106,9
		за 12 месеци	1,50	616,5
2	Брод без сопствен погон – за секој тон носивост	за 30 дена	0,10	41,1
		за 12 месеци	0,60	246,6
3	Брод кој нема означена НРТ ниту носивост – за секој индициран kW	за 30 дена	0,14	57,5
		за 12 месеци	0,82	337,0
4	Чамец кој служи за стопански цели – за секој метар должина	за 12 месеци	0,41	168,5
5	Чамец кој служи за нестопански цели – за секој метар должина	за 12 месеци	0,20	82,2
6	Јахта – за секој метар должина	за 12 месеци	0,36	148,0

9. Надомест за користење на услугите на радиослужбата (крајбрежна цена) се пресметува и наплатува, и тоа:

Ред. број	Вид услуга	Единица на мера	Височина на надоместот	
			во меѓународниот сообраќај во франци (ГФ)	во домашниот сообраќај во динари
1	2	3	4	5
1	Поморска радио телеграма	секој збор	0,80	105,6
2	Поморски радиотелефонски разговори за VHF	1 минута	2,00	264,0
		минимум 3 минути	6,00	792,0
26	MF	1 минута	3,50	462,0
		минимум 3 минути	10,50	1.386,0
2в	HF	1 минута	6,00	792,0
		минимум 3 минути	18,00	2.376,0

1	2	3	4	5
3	Посебни услуги во врска со поморска радиотелеграма (правец брод-копно) итна (ургент)	секој збор	0,80	105,6
4	Со платен одговор	секој збор за одговор	0,80	105,6
5	Врачување на определен ден	секој збор	-	2.118,0
6	Телефонска поканка и известие	секој нареден радиотелефонски разговор	4,50	594,0
7	Метеоролошка радиотелеграма (ОБС)	секоја радиотелеграма	4,50	594,0
8	Радиовести	според посебен договор		
9	Сигнал за калибрација	еден час или според посебен договор	113,00	14.916,0

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа тарифа престанува да важи Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата и на услугите на радиослужбата на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/82, 74/82, 40/85 и 45/86).

11. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 4815/3
10 октомври 1986 година
Белград

Заменик на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски,
Андреј Грахор, с. р.

867.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за условите за разменување и пренесување на делови од човечкото тело за пресадување заради лекување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

НА СПИСОКОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

1. Во Списокот на организациите на здружен труд во областа на здравството што ги исполнуваат условите за извршувањето на определени работи кои се однесуваат на пресадување делови на човечкото тело заради лекување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/84) во точка 2 одредбите под 1 и 3 се менуваат и гласат:

„1) работната организација Клинички центар на Медицинскиот факултет - ООЗТ Институт за урологија и нефрологија, Белград - за пресадување на бубрези”;

„3) работната организација Клинички центар на Медицинскиот факултет - ООЗТ Клиника за очни болести „Проф. д-р Ѓорѓе Нешиќ”, Белград - за пресадување на рожница, склера и конјunktива”.

2. По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи:
„2а. Со решение на Републичкиот комитет за здравствена и социјална заштита на Социјалистичка Република Словенија е утврдено дека условите за пресадување на одделни делови на човечкото тело заради лекување ги ис-

полнува работната организација Универзитетски клинички центар - Љубљана”.

Бр. 06-416
13 октомври 1986 година
Белград

Претседател на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

РЕШЕНИЕ

ЗА НЕПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕН 2 НА ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА НАЕМНИ ЗГРАДИ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

1. Анка Сладик, од Примоштен, даде иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 2 од Законот за национализација на наемни згради и градежно земјиште од 1958 година, со чија примена ѝ е национализиран дел од семејната станбена зграда со решение на надлежниот орган на Собранието на општина Шибеник од 1977 година, без право на надомест, иако зградата ја подигнала со личен труд и со средства од кредит во 1970/1971 година. Таа смета дека по влегувањето во сила на новиот Устав на СФРЈ од 1974 година, наведениот сојузен закон не можел да се применува, бидејќи е донесен и извршен пред 1974 година, а со одредбата на член 78 став 2 од Уставот на СФРЈ не е ограничено правото на сопственост на граѓаните на станбени згради и станови.

2. Со одредбите на член 2, а во врска со чл. 4, 12, 24 и 25 од Законот за национализација на наемни згради и градежно земјиште („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/58 и 3/59), со задолжителните толкувања од член 1, член 12, и член 39 став 1 и член 40 од Законот („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/59, 24/61 и 1/63), е определен максимумот на станбени згради односно станови што граѓаните можат да ги стекнуваат и да ги имаат во сопственост, со тоа што вишокот преку тој максимум се национализира со право на надомест или без надомест, зависно од основот на стекнувањето.

3. Оспорениот закон е донесен врз основа и во согласност со овластувањата од член 18 на Уставот на ФНРЈ од 1946 година, кој дозволувааше со закон да може да се определи национализација, ако тоа го бара општиот интерес, како и со закон да се определува во кои случаи и во која височина ќе му се даде надомест на сопственикот, а беше во согласност и со одредбите на член 23 ст. 2 и 3 од Уставот на СФРЈ од 1963 година, според кои на граѓаните им беше загарантирано правото на сопственост на станбени згради и станови во границите определени со сојузен закон.

Уставот на СФРЈ од 1974 година не содржи повеќе такви одредби, а правото на сопственост на станбени згради и станови односно на градежно земјиште е уредено со одредбите на чл. 78 и 81 од Уставот на СФРЈ врз други основи. Преминување на недвижности на кои постои право на сопственост на граѓани во општествена сопственост врз основа на Уставот на СФРЈ, е изречно предвидено само во одредбите на чл. 81 и 82 од Уставот на СФРЈ и во обете тие одредби е утврдено право на сопственикот на надомест, и тоа на надомест утврден со закон во согласност со член 81 од Уставот на СФРЈ, односно на правичен надомест, со кој не можат битно да се влошат условите за живот и работа што сопственикот ги имал врз основа на користењето на соодветните експроприрани недвижности, со тоа што тој не ја опфаќа зголемената вредност на недвижностите која непосредно или посредно е резултат од вложувањето на општествени средства - член 82 од Уставот на СФРЈ.

Со оглед на вака уредените односи со Уставот на СФРЈ во врска со преминување на недвижности на кои постои право на сопственост во општествена сопственост, оспорената одредба на член 2 од Законот, по оцена на Уставниот суд на Југославија, не можела да се применува по 21 февруари 1974 година, како ден на влегувањето во сила на овој устав, па затоа нема процесни претпоставки за поведување постапка за оценување на нејзината уставност.

4. На седницата одржана на 14 мај 1986 година, Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 1 став 2 од Уставот на СФРЈ, со мнозинство гласови, донесе

Решение

Не се прифаќа иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 2 од Законот за национализација на наемни згради и градежно земјиште од 1958 година.

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р.

РЕШЕНИЕ

ЗА НЕПРИФАЌАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕН 3 СТАВ 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Д-р Павле Дененберг, од Шведска, како бивш државјанин на СФРЈ, даде иницијатива на Уставниот суд на Југославија за поведување постапка за оценување на уставноста на задолжителното толкување на член 3 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за национализација на приватни стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/48) бидејќи смета дека национализацијата на недвижности поради преминување во странско државјанство, и тоа без право на надомест, не е согласна со Уставот на СФРЈ.

2. Со член 3 став 4 на Законот за измени и дополненија на Законот за национализација на приватни стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/48) е предвидено дека југословенски државјанин, кој ќе премине во странско државјанство, го губи правото на сопствеништво на недвижности во ФНРЈ, кои преминуваат во државно сопствеништво. Со оспореното задолжително толкување на оваа одредба е определено дека лицата кои губат недвижен имот по овој законски основ немаат право на надомест предвиден во член 8 на Законот за национализација на приватни стопански претпријатија.

3. Законот за национализација на приватни стопански претпријатија, неговите измени и дополненија, како и оспореното задолжително толкување, се донесени врз основа на овластувањата содржани во Уставот на ФНРЈ од 1946 година и беа согласни со него. Односите уредени во време на важењето на Уставот на ФНРЈ од 1946 година, се уредени трајно и конечно.

Во Уставот на СФРЈ од 1974 година нема основ за преминувањето на недвижности, на кои постои право на сопственост, во општествена сопственост, на начинот што беше предвиден со Уставот на ФНРЈ од 1946 година, па одредбите на наведените сојузни закони повеќе и не можат да се применуваат на правните односи што настанале од влегувањето во сила на сега важечкиот устав.

Согласно со наведеното, Уставниот суд на Југославија оцени дека нема правни претпоставки за поведување постапка за оценување на оспореното задолжително толкување, како ни на законската одредба која се толкува со него.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 14 мај 1986 година, согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ и член 13 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе

Решение

Не се прифаќа иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на задолжителното толкување на член 3 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за национализација на приватни стопански претпријатија.

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на акумулацијата и на просечно користените средства на организациите на здружен труд, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/86, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И НА ПРОСЕЧНО КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Во точка 6 став 1 алинеја 8 наместо зборовите: „од деловните односи (конта на групата 23)“ треба да стојат зборовите: „спрема добавувачите (конта на групата 22)“.

Од Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Договорот, Белград, 21 октомври 1986 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

I

Се отповикува

Милан Георгиевиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Социјалистичка Република Албанија.

II

Се назначува

Новак Прибиќевиќ, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Социјалистичка Република Албанија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 33
8 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА

I

Се отповикува
Милош Меловски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Романија.

II

Се назначува
Боро Денков, досегашен член на Сојузниот извршен совет, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Република Романија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 34
9 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА БАРБАДОС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА БАРБАДОС

Се отповикува
д-р Јанко Лазаревски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Барбадос со седиште во Џоритаун.

II

Се назначува
Марин Гершковик, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кооперативна Република Гвајана, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на Барбадос со седиште во Џоритаун.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 35
10 октомври 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

860. Одлука за разрешување на заменикот на генералниот секретар на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1669
861. Одлука за именување заменик на генералниот секретар на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	1669
862. Одлука за дополненија на Одлуката за утврдување на видот и количината на стоките што можат да се продаваат во слободни царински продавници, специјализирани складови на странски стоки и на стоки од домашно производство и од консигнациони складови на странски стоки и за начинот на продажба на тие стоки	1669
863. Решение за дополнение на Решението за ослободување од плаќање царина на увозот на специфична опрема што се користи во заштитните работилници за рехабилитација, вработување и преквалификување на инвалиди	1669
864. Одлука за документацијата за остварување на правото на покритие на курсните разлики по Законот за покритие на курсните разлики по странските кредити	1670
865. Одлука за начинот на остварување деловни односи со странски лица	1692
866. Тарифа за користење на објектите за безбедност на пловидбата и на услугите на радиослужбата на поморските пловни патишта	1693
867. Измени и дополненија на Списокот на организациите на здружен труд во областа на здравството што ги исполнуваат условите за извршувањето на определени работи кои се однесуваат на пресаднување делови на човечкото тело заради лекување	1694
Решение за неприфаќање на иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбите од член 2 на Законот за национализација на наемни згради и градежно земјиште	1694
Решение за неприфаќање на иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на Задолжителното толкување на член 3 став 4 од Законот за измени и дополненија на Законот за национализација на приватни стопански претпријатија	1695
Исправка на Одлуката за утврдување на акумулацијата и на просечно користените средства на организациите на здружен труд	1695
Укази	1695

КОН КРАЈОТ НА ОКТОМВРИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ

ЗБИРКА ПРОПИСИ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ

Автори: Проф. Радослав Р. Никетиќ
Проф. д-р Бранислав Обренски

Имајќи го предвид фактот дека наскоро ќе се подготвуваат плановите на организациите на здружен труд и на општествено политичките заедници за 1987 година со соодветна корекција во согласност со новите прописи на СИС, што ќе влијае врз потребата од евентуален ребаланс на среднорочниот план на развојот за периодот од 1986-1990, НИУ Службен лист на СФРЈ реши сите интегрални законски прописи за основите на системот на општественото планирање да ги печатат во посебна книга со соодветни обрасци и примери.

Книгата ќе ги содржи: Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ” бр. 46/85), придржните прописи („Службен лист на СФРЈ” бр. 58/85, 61/85, 11/86 и др.) и другите законски одредби значајни за подготвувањето и донесувањето на планот. На овој начин целокупната законска регулатива во врска со подготвувањето, донесувањето и остварувањето на плановите на организациите на здружен труд и на општествено-политичките заедници што е регулисана со повеќе законски прописи и објавувана во поголеми временски интервали, ќе биде собрана на едно место. Сите овие прописи имаат петгодишна важност од 1986-1990.

Со оглед на тоа дека збирката ќе биде печатена во ограничен број примероци потребно е сите заинтересирани организации на здружен труд, општествено – политичките заедници и другите органи и организации навремено да ги пријават своите потреби.

Цена 1700 динари

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1.
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756, жиро сметка 60802-603-21943.



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Збирка прописи за основите на системот на општественото планирање _____ парч.
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса _____

Во _____, _____ 1986 година

Потпис на порачувачот,

(М. П.)

ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ КОН КРАЈОТ НА НОЕМВРИ

КОМЕНТАР

НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

(на српскохрватски јазик)

Автори: Јован Матовиќ, дипл. оец. и м-р Миленко Анџиќ

Ова издание го содржи потполниот текст на Законот (со измените и дополненијата објавени заклучно со „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/86 со коментар на одредбите на секој член од Законот и со актуелни објасненија на Сојузниот секретаријат за финансии кои до сега не се објавувани, како и со примери и објасненија во врска со примената на придружните прописи, особено во врска со пополнувањето на пропишаните обрасци (меници и обрасци ОБП, гаранции: Г-1, Г-1и, Г-2с, Г-2к, Г-3, Г-4 и Г-5, обрасци СИ-ОЗТ и СИ-КОС, образец ЛДН, образец ККП и образец ЛИП).

- Ова издание содржи уште:
- Извод од Законот за облигационите односи,
 - Одлука за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на основната односно здружената банка и на условите за давање овластување за давање гаранција,
 - Одлука за начинот на утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал до кој основната, односно здружената банка може да авалира меници,
 - Правилник за начинот давање овластување на интерната банка да авалира меници од името и за сметка на основна односно здружена банка,
 - Правилник за обрасците на гаранциите, супергаранциите и овластувањето за давање гаранции,
 - Правилник за начинот на утврдување на износот до кој интерната банка и друга организација на здружен труд може да дава гаранции на друг корисник на општествени средства за обврските по основа на промет и услуги,
 - Правилник за начинот на утврдување на средствата што можат да се користат за инвестиции,
 - Правилник за начинот на утврдување на слободните средства за одобрување на стоковни кредити,
 - Правилник за образецот на меницата и за начинот на пополнување и предавање на меницата,
 - Упатство за начинот на утврдување на износот на средствата што може да се користи за исплата на аконтациите на чистите лични доходи на КОС кој не ги намирал втасаните обврски, како и за начинот на доставувањето на податоци за тоа до СОК,
 - Закон за меницата,
 - Закон за чекот.

Цена 4.300.–

Порачки прима: НИУ Службен лист СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1.
Поштенски фах 226, телефон 651-840, жиро-сметка 60802-603-21943.



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 БЕЛГРАД, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Коментар на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства _____ парч.

Во случај на спор е надлежен соодветниот суд во Белград.

Адреса на порачувачот: _____

Во _____, _____ 1986. (М.П.)

Потпис на порачувачот, _____

